



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 15 септември 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. X

плата за 1954 година — динари. — дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

491.

Врз основа на чл. 17 ст. 2 од Општиот закон за универзитетите, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СВРШЕНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ ШКОЛИ НА ФАКУЛТЕТИ

Во главата I од Одлуката за запишување свршените ученици на средните стручни школи на факултети („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) се вршат следни измени и дополненија:

1. Во точ. 1 првите осум редови се менуваат и гласат:

„Граѓаните на Југославија што свршиле средна стручна или учителска школа имаат право под исти услови како и граѓаните што свршиле средна школа за општо образование да се запишат на следниве соодветни факултети, и тоа:“

2. Во точ. 1 во одделот а) под 5) се брише на крајот зборот „или“, а на крајот на одделот се додава:

„7) авто-машински односно авто-отсек на средна техничка школа (индустриска средна техничка школа) или авто-сообраќајна средна техничка школа (средна авто-сообраќајна школа);“

8) мелнички отсек на средна техничка школа;

9) воено-поморско техничко училиште, школа за активни поморско-машински офицери, воено-поморска машинска академија; или

10) артилериско-техничко училиште, школа за активни артилериско-технички офицери;“

3. Во точ. 1 во одделот в) под 3) се брише на крајот зборот „или“, а под 4) на крајот се додава зборот „или“. На крајот на истиот оддел се додава:

„5) хидролошки отсек на средна хидрометеоролошка школа.“

4. Во точ. 1 во одделот е) под 1) се брише на крајот зборот „или“, а на крајот на одделот се додава:

„3) кој и да е отсек односно смер на текстилна техничка школа (текстилна средна школа, текстилен техникум) или на текстилен работнички техникум;“

4) кој и да е смер на текстилниот отсек на средна техничка школа (индустриска средна техничка школа) или на железнички работнички техникум;“

5) кожарски техникум односно кожарски отсек на средна техничка школа или на работнички техникум; или

6) графички техникум или графички работнички техникум;“

5. Во точ. 1 одделот ж) се менува и гласи:

„ж) на рударски факултет:
граѓаните што свршиле:

1) рударски отсек: на средна техничка школа, рударска средна техничка школа, рударска средна школа или на рударски работнички техникум; или

2) бушачки отсек — смер на рударска средна техничка школа (рударска средна школа) или на работнички техникум за производство на нафта.“

6. Во точ. 1 во одделот з) се брише на крајот точката и запирката и се додаваат зборовите: „(металуршки техникум);“.

7. Во точ. 1 одделот и) се менува и гласи:

„и) на земјоделски факултет:

граѓаните што свршиле:

1) кој и да е отсек на средна земјоделска школа (земјоделски техникум);

2) средна земјоделско-машинска школа (земјоделско-машински техникум);

3) средна рибарска школа; или

4) средна тутунска школа (тутунски техникум);“

8. Во точ. 1 во одделот ј) под 1) се брише на крајот зборот „или“, а на крајот на истиот оддел се додава:

„3) средна дрвно-индустриска школа од експлоатационен смер; или

4) дрвно-преработувачки односно дрвно-индустриски отсек на средна техничка школа;“

9. Во точ. 1 одделот к) под 2) се менува и гласи: „ветеринарно-воено училиште односно школа за активни ветеринарни офицери;“

10. Во точ. 1 одделот л) се менува и гласи:

„л) на медицински факултет:

граѓаните што свршиле:

1) отсеци на средна медицинска школа: за медицински сестри, лекарски помошници, санитарни техничари, медицински и виши медицински лаборанти или рентген-техничари односно школа за лекарски помошници (школа за медицински сестри), школа за санитарни техничари, школа за медицински лаборанти, школа за виши медицински лаборанти, школа за рентген-техничари, школа за медицински техничари, школа за физикални терапевти (школа за физикална медицина и рентген), вечерна школа за лекарски помошници или вечерна школа за виши медицински лаборанти; или

2) отсек за лекарски помошници на санитетско воено училиште (школа за активни санитетски офицери, воено-санитетска офицерска школа);“

11. Во точ. 1 во одделот љ) под 1) по зборовите „(забарски)“ се додаваат зборовите „и заботехнички“, под 2) се брише на крајот зборот „или“, а под 3) се бришат зборовите „— почнувајќи од III класа“ и на крајот се додава зборот „или“. На крајот на одделот се додава:

„4) школа за заботехничари (средна заботехничка школа);“

12. Во точ. 1 одделот м) под 2) се бришат на крајот зборовите: „— почнувајќи од III класа“.

13. Во точ. 1 одделот н) на крајот на 12-иот ред се брише точката и запирката и се додаваат зборовите „или научички отсек на бродарска средна техничка школа (бродарски техникум);“, а на крајот на овој оддел се додава:

„— на отсеците (групите): на југословенските јазици и книжевности, историјата на уметноста, математика и физика;

граѓаните што свршиле средна кинематографска школа (средна филмска школа, кинематографски техникум) или филмски отсек на индустриска средна техничка школа;

— на групите: на југословенските јазици и книжевности, на источните и западните словенски јазици и книжевности, на романска и германска; граѓаните што свршиле средна библиотекарска школа;“

14. Во точ. 1 во одделот њ) под 3) на крајот се брише зборот „или“, а на крајот на одделот се додава:

„5) туристичко-угостителска средна школа (угостителски техникум) или туристичко-угостителски отсек на економска средна школа;

6) сообраќајно-транспортен отсек на железнички техникум, државна сообраќајна железничка школа (до 1941 година) или железничка сообраќајна школа;

7) средна поштенска школа или поштенски отсек на поштенско-телеграфско-телефонски техникум;

8) сообраќаен отсек на средна авто-сообраќајна школа односно авто-сообраќајна средна техничка школа; или

9) интендантско воено училиште, школа за активни интендантски офицери, интендантска академија (сите во ЈНА), нижа школа на интендантска академија (до 1941 година);“

15. Во точ. 1 во одделот о) под 1) се брише на крајот зборот „или“, а под 2) се брише на крајот точката, се става точка и запирка и се додава зборот „или“.

На крајот на одделот се додава:

„3) средна управна школа;“

16) Точката 2 се менува и гласи:

„Граѓаните што ги завршиле школите споменати во точ. 1 во одделот а) под 9) и 10); одделот к) под 2); одделот л) под 2); одделот љ) под 3); одделот м) под 2) и одделот н) под 9) имаат право да се запишат на факултетите цитирани во оваа одлука под следниве услови:

а) ако школувањето во тие школи им траело најмалку три години а на денот на влегувањето во сила на оваа одлука имаат најмалку завршена седумгодишна школа односно три класа гимназија; или

б) ако школувањето во тие школи им траело најмалку две години а на денот на влегувањето во сила на оваа одлука имаат завршено најмалку шест класа гимназија.“

17. Главата II се брише.

18. Досегашната глава III станува нова глава II, се менува и гласи:

„Факултетот согласно условите што самиот ќе ги определи ќе им одобрува поединечно запишување на свршените ученици на средни стручни и на нив соодветни школи (средни уметнички школи, воени школи за подготвување активни офицери, Вишната политичка школа и Школата за офицери на Народната милиција) за кои со оваа одлука не е установено општо право за запишување на тој факултет, ако во поглед на траењето на школувањето и претходното школско образование ги исполнуваат условите од точ. 2 на оваа одлука.“

19. По новата глава II се додаваат нови глави III и IV, кои гласат:

„III

Граѓаните што по досегашните прописи немале право да се запишат на соодветни факултети, а тоа право го имаат според одредбите од оваа одлука, можат во учебната 1954/55 година дополнително да се запишат на факултети, ако поминал рокот на запишувањето на факултетите.

IV

Се овластува Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет да дава, по потреба, објаснења за примена на оваа одлука.“

20. Досегашната глава IV станува нова глава V.

21. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ.“

Р. п. бр. 383

14 септември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

492.

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите за обртни средства и другите краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДДЕЛНИ КРЕДИТИ НА ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Народната банка на ФНРЈ може да им дава одделни краткорочни кредити за дополнителните обртни средства на градежните претпријатија што изведуваат работи под особено тешки услови и на специфични објекти (мостови, тунелоградби, железнички пруги, хидроцентрали, далекуводи) до 4% од вредноста на договорените работи преку процентот утврден во одделот II ст. 2 од Одлуката за одделниот начин и условите за давање кредити за дополнителните обртни средства на определени категории стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54).

2) Народната банка на ФНРЈ при одобрувањето на кредитите од претходната точка ќе ја цени висината на кредитот и оправданоста на поднесеното барање на претпријатието.

3) По овие кредити Народната банка на ФНРЈ ќе засметува интерес во висина од 6 1/2% годишно.

4) Срокот за отплата на овие кредити е 30 дена по истекот на срокот што со инвеститорот е договорен за довршување поодделни работи, и не може да биде подолг од 15 февруари 1954 година.

5) По влегувањето во сила на оваа одлука на градежните претпријатија не може да им се одобруваат кредити за дополнителни обртни средства преку процентите пропишани со Одлуката за одделниот начин и условите за давање кредити за дополнителните обртни средства на определени категории стопански организации, ни со гаранција од народниот одбор на околицата (градот), автономната единица или народната република.

6) Кредитите за дополнителни обртни средства што им се одобрени на градежните претпријатија врз основа на гаранција од народните одбори, автономните единици или народните републики пред да влезе во сила оваа одлука треба да се сообразат кон одредбите од оваа одлука до 30 септември 1954 година.

7) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 384

15 септември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

493.

Врз основа на чл. 27 од Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), а во врска со чл. 81 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТАПКАТА СО ПРЕОДНИТЕ ИЗВОЗНИ ЗАКЛУЧОЦИ ОД 1953 ГОДИНА

1) Во Одлуката за постапката со преодните извозни заклучоци од 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) точката 9 се менува и гласи:

„9. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1954 година, и тса:

а) на извоз на жив и заклан добиток и месо од добиток што ќе се изврши по преодните заклучоци до 31 март 1954 година заклучно;

б) на извоз на сите други стоки што ќе се изврши по преодните заклучоци до 31 октомври 1954 година заклучно.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ.“

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1954 година.

Р. п. бр. 38С

15 септември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

494.

Врз основа на чл. 75 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53) и точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за нагата работна работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЖИТО, БРАШНО, ПЧЕНИЧНИ КРУПИЦИ И ТРИЦИ

1) Во точ. 1 од Одлуката за определување највисоки продажни цени за жито, брашно, пченични крупици и трици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54) под текстот „пченично брашно „тип 1200“ од 32 дин. за 1 кг“ се внесува следниов текст:

„пченично брашно „тип—1300“ од 32 дин. за 1 кг пченично брашно „тип—1500“ од 31 дин. за 1 кг.“

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 378

8 септември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

495.

Врз основа на главата XLI на Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ГОЛЕМОХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во точ. 1 од Одлуката за определување претпријатијата на големохемиската индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/54) на крајот се додава под j): Фабрика за азотни соединенија, Горажде.

2. Точ. 2 од одлуката се менува и гласи:

„Остануваат во важност решенијата на народните одбори донесени до објавувањето на оваа одлука со кои по овој основ им е признаено наголемување на пресметковните плати и на другите претпријатија на хемиската индустрија покрај претпријатијата цитирани во точ. 1.“

3. Точ. 3 од одлуката се брише.

Р. п. бр. 377

6 септември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

496.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА МЕЛЕЊЕТО НА ПЧЕНИЦАТА И 'РЖТА

1) Со цел на што порационално искористување на пченицата и 'ржта сите мелници се должни да ги

мелат пченицата и 'ржта на начинот пропишан со ова решение.

2) Мелниците се должни од 100 кг пченица квалитет 76 кг хектолитарска тежина со 2% уродица и нечистота и 13% влага да добијат со мелење 85 кг брашно со 13% влага, 12 кг трици и 2% уродица и нечистота.

Ако го бараат тоа потребите на пазарот од 100 кг пченица со квалитетот од претходниот став може со мелење да се добие 90 кг брашно со 13% влага, 7 кг трици и 2% уродица и нечистота.

Просто мелење можат да вршат само мелниците што немаат уреди за чистење и просејување.

Како растур и согорување при мелењето од ст. 1 и 2 се признава најмногу 1%.

3) Со мелењето од ст. 1 и 2 на претходната точка смее да се вади најмногу 5% бело брашно и триз.

4) Во промет можат да се пуштаат следниве типови пченично брашно:

а) пченично брашно „тип — 400“, кое смее да содржи најмногу 0,43% пепел. Според големината на честиците ова брашно може да биде со ознака „400 — мазно“, „400 — остро“ и „400 — крупичесто“;

б) пченично брашно „тип — 1300“, кое смее да содржи најмногу 1,30% пепел;

в) пченично брашно „тип — 1500“, кое смее да содржи најмногу 1,5% пепел, ако се врши мелењето од ст. 2 точ. 2 на ова решение;

г) пченична крупица „тип — 400“, која смее да содржи најмногу 0,43% пепел. Според големината на честиците крупицата може да биде со ознака „400 — ситна“ и „400 — крупна“.

Содржината на пепелот во пченичното брашно се изразува во процент на сувата материја.

5) Во промет може да се пушта и брашно со најмногу 14% влага. Ако процентот на влагата во брашното е поголем односно помал од 13%, за секој процент влага се одбива процент од цената односно се додава процент врз цената. Дропките се земаат во обзир.

6) Југословенската народна армија за своите потреби ќе договара тип на брашно по избор, а според своите стандарди.

7) Пченичното брашно „тип — 1300“ и „тип — 1500“ може да содржи и 5% 'ржано брашно.

8) Мелниците се должни од 100 кг 'рж квалитет 70 кг хектолитарска тежина со 2% уродица и нечистота и 13% влага да добијат со мелење 80 кг брашно и 18 кг уродица и трици. Како растур и согорување се признава најмногу 2%.

Просто мелење на 'рж можат да вршат само мелниците што немаат уреди за чистење и просејување.

9) Во промет можат да се пуштаат следниве типови 'ржано брашно.

а) „тип — 950“ кој смее да содржи најмногу 1,00% пепел;

б) „тип — 1250“ кој смее да содржи најмногу 1,30% пепел.

Содржината на пепелот во 'ржано брашно се изразува во процент на сувата материја.

10) Ако хектолитарската тежина на пченицата и 'ржта е поголема односно помала од предвидената во точ. 2 и 8 на ова решение, количината на брашното се наголемува односно намалува за 0,5% кг за секој килограм разлика во хектолитарската тежина, а за исто толку се намалува односно наголемува количината на триците. Дропките се земаат во обзир.

Ако пченицата и 'ржта имаат поголем односно помал процент уродица, нечистота или влага од предвидената во точ. 2 и 8 на ова решение, количината на брашното се намалува односно наголемува за 1 кг за секој поголем односно помал процент уродица, нечистота или влага. Дропките се земаат во обзир.

11) На првите цилиндри смее да се пушта пченица односно 'рж со најмногу 0,5% уродица.

12) Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за мелењето на пченицата и ржта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54).

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 145
4 септември 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

497.

Врз основа на одредбите од главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/54) и точ. I под 3) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ИЗВЕЗУВААТ
ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАГОВИ**

1. Се забранува извоз на сите видови железнички дрвени прагови.

2. По заклучоците што се извршени до влегувањето во сила на ова решение прагови можат да се извезуваат најдоцна до крајот на октомври 1954 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 147
15 септември 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

498.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

I. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот, кој е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54), се вршат следни дополненија:

1) Во гранката 127 (прехранбена индустрија) по редниот број 34 се додава нов реден број, кој гласи:

„35. Туњезина свежа — за репродукцију — — — — — коефицијент 1,00.“

2) Во гранката 128 (графичка индустрија) се додава нов реден број, кој гласи:

„3. Картице за рад статистичких машина — — — — — коефицијент 1,00.“

II. Коефициентот утврден со ова решение за пресна туњезина ќе се применува на оние работи

на увозот на таа стока што се склучени од 1 август 1954 година, додека коефициентот утврден за картичките за работа на статистички машини ќе се применуваат на оние работи на увозот на таа стока што се склучени од 15 јуни 1954 година.

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 137
31 август 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

499.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ
ИЗВОЗОТ**

I. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот, кој е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54), се вршат следни измени и дополненија, и тоа:

1. Во гранката 116 (неметали), редниот број 25 се менува и гласи:

„25. Равно стакло — — — — — коефицијент 2,50“

2. Во гранката 123 (индустрија на целулоза и хартија) се додава нов реден број, кој гласи:

„10. Карбон папир — — — — — коефицијент 2,50“

3. Во гранката 113 (нафта) се додаваат нови редни броеви, кои гласат:

„8. Плиско уље — — — — — коефицијент 2,00“

9. Битумен — — — — — коефицијент 2,00“

4. Во гранката 121 (индустрија на градежни материјали) редниот број 5 се менува и гласи:

„5. Салонит — — — — — коефицијент 2,00“

5. Во гранката 127 (прехранбена индустрија) се додаваат нови редни броеви, кои гласат:

„55. Ликери — — — — — коефицијент 1,75“

56. Сладне клице — — — — — коефицијент 1,00“

6. Во гранката 122 (дрвна индустрија) редниот број 10 се менува и гласи:

„10. Сандуци — — — — — коефицијент 1,25“

II. Коефициентите утврдени со ова решение ќе се применуваат:

на рамно стакло — на извозот извршен од 1 јули 1954 година;

на карбон-папир, плиско уље, битумен, салонит, ликери и сладни клице — на работите склучени од 1 август 1954 година;

на сандаци — на работите склучени од 15 јуни 1954 година.

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 138
31 август 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

500.

Врз основа на одредбата од главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1954 година и точ. I под 4) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТОТ ЗА ИЗВОЗ ПАМУЧНИ ТКАНИНИ И ЦЕЛ-ТКАНИНИ ОД ПАМУЧЕН ТИП**

1. Се утврдува контингентот на памучни тканини и цел-тканини од памучен тип за извоз во периодот јули—декември 1954 година во количина од 15 милиони квадратни метра.

2. Тканините од претходната точка можат да се извезуваат само со одобрение од Управата за надворешна трговија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 142

2 септември 1954 година
БелградПретседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

501.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/53) и точ. I под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА И КОЕФИЦИЕНТОТ ПРИ ИЗВОЗОТ НА СУРОВ МАГНЕЗИТ**

1. На извозот на 8.000 тони суров магnezит ќе се примени коефициентот 1,25.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 141

31 август 1954 година
БелградПретседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

502.

Врз основа на одредбите на одделот 4 од главата XXVIII и главата XXXIX на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 1) и 4) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ НЕКОИ ПРОИЗВОДИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ**

1. Се утврдува контингентот и коефициентот за извоз на следниве производи од гранката 114 — Црна металургија за 1954 година, и тоа за:

шпикаест челик	500 тони со коефициентот 1,75
бетонски челик	1.500 тони со коефициентот 1,50
дебел и среден лим	500 тони со коефициентот 1,50
безшавни цевки	2.000 тони со коефициентот 1,50
влечен челик	50 тони со коефициентот 2,00
ладно валјани траки	500 тони со коефициентот 1,35
валјан тел	500 тони со коефициентот 1,50
влечен тел	500 тони со коефициентот 1,50
поцинкуван	200 тони со коефициентот 1,75

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 140

31 август 1954 година
БелградПретседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

503.

Врз основа на чл. 3 ст. 2 од Уредбата за надворешно-трговското пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) пропишувам

ПРАВИЛНИК**ЗА СТРУЧНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ НА РАКОВОДНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ШТО РАБОТАТ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИ РАБОТИ**

Член 1

Раководните службеници што работат на надворешно-трговски работи (во натамошниот текст: раководни службеници) мораат да ги имаат стручните квалификации пропишани со овој правилник.

Член 2

Како раководни службеници во смисла на овој правилник се сметаат:

1. во трговските претпријатија што се занимаваат исклучиво со работи на извоз и увоз:
 - а) директор на претпријатие,
 - б) заменик односно помошник директор,
 - в) директор односно раководители на поодделни сектори (одделенија, служби) во претпријатие,
 - г) економско-комерцијален советник на претпријатие,
 - д) претставник на претпријатие во земјава,
 - е) делегат на претпријатие во странство,
 - е) раководител (шеф) на пословница на претпријатие,
 - ж) самостојни референти што работат на надворешно-трговски работи,
 - з) правен референт на претпријатие,
 - с) деловен секретар на претпријатие;
2. во производните претпријатија што се занимаваат со работи на извоз и увоз и во трговските претпријатија што не се занимаваат исклучиво со работи на извоз и увоз:
 - а) раководител (шеф) на надворешно-трговска работна единица односно надворешно-трговска служба во претпријатие,
 - б) делегат на претпријатие во странство,
 - в) самостојни референти што работат на надворешно-трговски работи;
3. во другите стопански организации што се занимаваат со надворешно-трговски работи:
 - а) раководител (шеф) на надворешно-трговска работна единица, односно на надворешно-трговска служба во претпријатие,
 - б) самостојни референти што работат на надворешно-трговски работи.

Член 3

За раководните службеници, освен правниот референт на претпријатието, потребни се следниве стручни квалификации:

— завршен факултет односно со него рамна школа, пракса од најмалку 4 години на комерцијални работи од што најмалку 2 години на надворешно-трговски работи и знаење на еден странски јазик, или

— завршена средна економска школа (трговска академија) односно нејзи рамна школа, пракса од најмалку 6 години на комерцијални работи од што најмалку 3 години на надворешно-трговски работи и знаење на еден странски јазик, или

— завршена нижа средна односно нејзи рамна школа, пракса од најмалку 8 години на комерцијални работи од што најмалку 4 години на надворешно-трговски работи и знаење на еден странски јазик.

За правните референти на претпријатијата е потребен завршен правен факултет.

Член 4

По исклучок од чл. 3 ст. 1 на овој правилник, на лицата што ги немаат пропишаните стручни квалификации а кои на денот на влегувањето во сила на овој правилник се нашле на должностите на раководни службеници (чл. 2 точ. 1 под а) до с) и точ. 2 и 3) и кои имаат најмалку 3 години пракса на надворешно-трговски работи може да им се признае стручната спрема за раководен службеник ако се утврди дека имаат способности да ги вршат со успех соодветните работи и без стручните квалификации предвидени во чл. 3 ст. 1 на овој правилник. Решението за исклучителното признавање на стручната спрема го донесува републичкиот државен секретар за работи на стопанството врз основа на мислење на стручна комисија од три члена што се формира одделно за таа цел. Врз основа на такво решение за исклучителното признавање на стручната спрема овие лица можат да вршат работи на раководни службеници во сите стопански организации што вршат надворешно-трговски работи.

По исклучок од чл. 3 ст. 1 на овој правилник, републичкиот државен секретар за работи на стопанството може за поодделни случаи да даде одделна согласност за раководен службеник (чл. 2 точ. 1 под а) до с) и точ. 2 и 3) да биде назначено лице што ги нема пропишаните стручни квалификации ниту му е признаена стручната спрема во смисла на претходниот став.

Член 5

Како пракса на комерцијални работи, во смисла на овој правилник, се смета времето поминато на работи во врска со промет на стоки и со вршење услуги.

Како пракса на надворешно-трговски работи, во смисла на овој правилник, се смета времето поминато во стопанските организации на работите коишто во смисла на членот 1 од Уредбата за надворешно-трговското послување се сметаат како надворешно-трговски работи, како и времето поминато во органите на државната управа и во општествените организации на работите и задачите што се однесуваат до надворешно-трговското послување.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 3935

4 септември 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

504.

Врз основа на чл. 160 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53) издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВОДЕЊЕ РАБОТНИ КНИГИ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ОД САМОСТОЈНИ ЗАНИМАЊА И ИМОТ

1) Во Наредбата за задолжително водење работни книги на даночните обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/54), на крајот на точ. 1 се додава нов став, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на претходниот став, финансискиот орган на народниот одбор на околината, градот односно градската општина со одделни права може во текот на годината со образложено решение да нареди работни книги да водат и оние даночни обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и имот чишто приход односно промет во текот на даночната година битно се наголемил во однос на износите на приходот односно прометот предвидени во претходниот став. Исто така, тој може да ги ослободи од водење работни книги оние даночни обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и имот чишто приход односно промет во текот на даночната година битно се намалил во однос на износите на приходот односно прометот предвидени во претходниот став.“

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 8560

30 август 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното
стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

505.

Врз основа на точ. 3 од Решението за книжење вредноста на основните средства проценети по Упатството за проценка на основните средства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/53), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА КНИЖЕЊЕ ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПРОЦЕНЕТИ ПО УПАТСТВОТО ЗА ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО СТОПАНСТВОТО

1) Во Упатството за примена на Решението за книжење вредноста на основните средства проценети по Упатството за проценка на основните средства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/53) на крајот на точ. 1 под б) се брише точка и запирка, се става запирка и се додава:

„како и на вредноста на земјоделските машини и орудија (422—429);“.

2) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Бр. 8151

31 август 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното
стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

506.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ
ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ГУМА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за заварување со топење	JUS G.C6.020
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за прскалки	JUS G.C6.021
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за преточување вино	JUS G.C6.022
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за топла вода	JUS G.C6.023
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за студена вода и неутрални течности	JUS G.C6.024
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за збиен воздух	JUS G.C6.025
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за заситена пара	JUS G.C6.026
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за усисување и натиск со метална спирала	JUS G.C6.027

Наведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1955 година.

Бр. 2386

14 септември 1954 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,

инж Славољуб Виторовиќ, с. р.

507.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ
ЗА АЛАТОТ ЗА РЕЗАЊЕ НАВОИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Алат за резање навои — Дефиниции и ознаки на поимите	JUS K.D6.001
Врезници — влезови	JUS K.D6.020
Тростепени врезници за метрички навои од редот А	JUS K.D6.030
Двостепени врезници за метрички навои од редот Б	JUS K.D6.031
Врезници за навртки за метрички навои од редот А	JUS K.D6.040
Двостепени врезници за цевки навој	JUS K.D6.100
Нарезници за метрички навои од редот А	JUS K.D6.200
Нарезници за метрички навои од редот Б и редот А од М1 до М2,6	JUS K.D6.201
Превртувачи за врезници	JUS K.D6.300

Превртувачи за нарезници
Уфрлувачи за нарезници

JUS K.D6.310

JUS K.D6.311

Наведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1955 година.

Бр. 2385

14 септември 1954 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж Славољуб Виторовиќ, с. р.

508.

ИЗВЕШТАЈ

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ПАЗИН И ЛАБИН

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

— Сојузниот собор —

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат до дополнителните избори одржани во Изборната околија Пазин и Лабин, па во смисла на чл. 178 и 132 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници поднесува следен

извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор во Изборната околија Пазин и Лабин определени со Одлуката на Сојузниот собор од 11 јуни 1954 година се одржани на 8 август 1954 година.

2) Со спроведувањето на изборите под надзор на Сојузната изборна комисија раководеше Изборната комисија на НР Хрватска и Околицката изборна комисија за околицата Пазин и Лабин.

3) Гласањето е извршено за кандидатите чија што кандидатура беше потврдена од Околицката изборна комисија и објавена од Сојузната изборна комисија под бр. 30 од 26 јули 1954 година во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 32 од 4 август 1954 година, и тоа за кандидатите: Крајцар Антуна Антуна од Пазин, Лазариќ Ивана Ратко од Подлабин и Врбанац Антуна Јосип од Лабин.

4) Околицката изборна комисија за Изборната комисија Пазин и Лабин го утврди резултатот на изборите на начинот пропишан со чл. 126, 127 ст. 1, 129 и 130 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следни:

Запишано избирачи	— — — — —	36.715	%
Гласале	— — — — —	33.640	91,6
За кандидатот Крајцар Антуна	— — — — —	19.973	59,4
За кандидатот Лазариќ Ратко	— — — — —	8.759	26,0
За кандидатот Врбанац Јосип	— — — — —	3.409	10,1
Неважечки гласачки ливчиња	— — — — —	1.499	4,5

Врз основа на ова Околицката изборна комисија за Изборната околија Пазин и Лабин го прогласи за народен пратеник Крајцар Антуна Антуна од Пазин.

Бр. 34

4 септември 1954 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Гербасиќ, с. р.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство, по извршената споредба со изворниот текст на Правилникот за стручната спрема на инженерите и техничарите како одговорни раководители за поодделни видови градежни објекти и работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/54), ги утврди во објавениот текст долу наведените грешки, и дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ КАКО ОДГОВОРНИ РАКОВОДИТЕЛИ ЗА ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ

Во чл. 1 и 2 место: „Дипломиран инженер од градежен (конструктивен) смер“ и „Дипломиран инженер од архитектонски смер“ треба да стои: „Градежен инженер“ односно „Инженер архитект“, а во чл. 3 и 4 место: „Дипломиран техничар од градежен (конструктивен) смер“ и „Дипломиран техничар од архитектонски смер“ треба да стои: „Градежен техничар“ односно „Архитектонски техничар“.

Во чл. 5 точ. 5 место: „дека е деловно способно“ треба да стои: „дека не е под старателство“.

Од Државниот секретаријат за работи на народното стопанство, 8 септември 1954 година.

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи по извршената споредба со изворниот текст утврди дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за пограничната зона („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/54) се поткрале долу наведените грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА

I. Во Списокот на местата и населбите што влегуваат во пограничната зона, а пред околицата Висовица треба да стои:

Околица Копривица

Општина Дрње: Ботово, Дрње.

Општина Гелековац: Гелековац.

Општина Гола: Гола, Готалово, Јешково, Новачка, Оточка, Трник.

Општина Лепрад: Лепрад.

Општина Ждала: Циганфис, Пенелара, Ждала.

II. Во Околицата димитровградска се испуштени некои места што треба да бидат во пограничната зона, така што списокот на местата за Околицата димитровградска треба да биде следен:

Општина Каменица: Сенокос, Бољев Дол, Изатовци, Горњи Криводел, Доњи Криводел, Влковја.

Општина Смиловци: Мојинци, Мазгош, Протопопинци, Бребевница, Радејина.

Општина Димитровград: Димитровград, Бачево, Градиње, Лукавица.

Општина Желуша: Сливница, Грапа, Прача.

Општина Поганово: Драговита.

Општина Борово: Барје, Вило, Тудовица, Борово, Верзар, Горња Невља, Доња Невља, Врпача, Скрвеница.

Општина Трнски Одоровци: Петачинци, Искровци.

Од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, 11 септември 1954 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
491. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за запишување свршените ученици на средните стручни школи на факултети — — — — —	617
492. Одлука за давање одделни кредити на градежните претпријатија — — — — —	618
493. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за постапката со преодните извозни заклучоци од 1953 година — — — — —	618
494. Одлука за дополнење на Одлуката за распределување највисоки продажни цени за жито, брашно, пченични крупици и трици — — — — —	619
495. Одлука за дополнење на Одлуката за определување претпријатијата на големохемиската индустрија — — — — —	619
496. Решение за мелењето на пченицата и 'ржта — — — — —	619
497. Решение за забрана да се извезуваат железнички прагови — — — — —	620
498. Решение за утврдување коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот — — — — —	620
499. Решение за измени и дополненија на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —	620
500. Решение за утврдување контингентот за извоз памучни тканини и цел-тканини од памучен тип — — — — —	621
501. Решение за утврдување количината и коефициентот при извозот на суров магнетит — — — — —	621
502. Решение за утврдување контингентите за извоз некои производи и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —	621
503. Правилник за стручните квалификации на раководните службеници што работат на надворешно-трговски работи — — — — —	621
504. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за задолжително водење работни книги на даночните обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и имот — — — — —	622
505. Упатство за дополнење на Упатството за примена на Решението за книжење вредноста на основните средства проценети по Упатството за проценка на основните средства во стопанството — — — — —	622
506. Решение за југословенските стандарди за производите од гума — — — — —	623
507. Решение за југословенските стандарди за алатот за резање навои — — — — —	623
508. Извештај од Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина одржани во Изборната околица Пазин и Лабин — — — — —	623
Исправка на Правилникот за стручната спрема на инженерите и техничарите како одговорни раководители за поодделни видови градежни објекти и работи — — — — —	624
Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за пограничната зона — — — — —	624